



**ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА  
ЗА НЕФРОЛОГИЈА**  
Ул.Водњанска 17, 1000 Скопје  
Тел. 00 389 (0) 23147928 факс. 00 389 (0) 23119188  
e-mail адреса: nefrologijask@yahoo.com

## ЗАПИСНИК

Од состанокот одржан на 16.03.2020 година, на кој беа предложени мерки за превенција и справување во случај на суспектни и инфицирани пациенти со COVID19 (корона вирус) со акутна и хронична бубрежна болест кои се третираат со хемодијализа.

На состанокот беа присутни:

- насл. доц. д-р Ирена Рамбабова Бушљетиќ-Медицински директор на ЈЗУ УК за нефрологија
- проф.д-р Оливера Стојчева Танева –Медицински директор на Центри за хемодијализа “Диаверум”
- МСц. д-р Гордана Ѓорѓиевска - директор на „Систина Нефроплус”
- Сци.м-р д-р Наташа Ефтимовска Отовиќ –ГОб<sup>мн</sup> Септември

### Предлог- мерки:

1. Сите пациенти на третман со хронична хемодијализа **суспектни за COVID19 (корона вирус)**, 14 дена да се третираат во услови на изолација во матичниот центар за хемодијализа. Според тоа, секој центар за хемодијализа потребно е да обезбеди соодветна просторија за изолација во која ќе се изведува третман со хемодијализа на суспектните пациенти.
2. За пациенти со хронична и акутна бубрежна болест за кои е потребен третман со хемодијализа, а **инфицирани со COVID19 (корона вирус)**, да се обезбедат комплетни услови за згрижување и третман во Заводот за нефрологија во Струга. За ослободување на потребните капацитети, потребно е пациентите кои се на третман во Заводот за нефрологија во Струга, да бидат пренасочени кон други центри за хемодијализа.
3. За пациенти со хронична и акутна бубрежна болест за кои е потребен третман со хемодијализа, а **инфицирани со COVID19 (корона вирус)**, од територијата на град Скопје да се обезбедат комплетни услови за згрижување и третман во ГОб<sup>мн</sup> Септември-Скопје и ЈЗУ Клиника за инфективни болести-Скопје
4. Во случај на надминување на капацитетите на претходните две установи, за пациенти со хронична и акутна бубрежна болест за кои е потребен третман со хемодијализа, а **инфицирани со COVID19 (корона вирус)**, Центарот за дијализа на Систина Нефроплус во Охрид, во случај на потреба дава на располагање комплетни услови (болнички и хемодијализа) за згрижување на пациентите.

5. ЈЗУ УК за нефрологија-Скопје го става на располагање целокупниот медицински персонал во поддршка за лекување на пациентите заболени од **COVID19** во сите од горенаведените нивоа и институции.

Медицински директор,  
Насл.доц.д-р Ирена Рамбабова Бушљетиќ

*ИР Бушљетиќ*



Бр. 02-256/1  
16.03.2020